

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите на Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје

Извештај за ревизијата на финансиските извештаи

Мислење

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје (Банката) коишто го вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2025, и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината којашто завршува тогаш, и белешки кон финансиските извештаи, вклучително и преглед на значајните сметководствени политики.

Според нашето мислење, придружните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти финансиската состојба на Банката заклучно со 31 декември 2025 година, како и нејзината финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со регулативата на Народна Банка на Република Северна Македонија.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР). Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи од овој извештај. Ние сме независни од Банката во согласност со Меѓународниот кодекс за етика на професионални сметководители (вклучувајќи ги и меѓународните стандарди за независност) (Кодексот на ОМСЕС) на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители кои се во примена во Република Северна Македонија заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи во Република Северна Македонија и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на ОМСЕС кој е во примена во Република Северна Македонија. Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Клучни ревизорски прашања

Клучни ревизорски прашања се оние прашања кои, според нашето професионално расудување, беа од најголемо значење во нашата ревизија на финансиските извештаи за тековниот период. Овие прашања беа разгледани во контекст на нашата ревизија на финансиските извештаи во целина и во формулирањето на нашето мислење за нив и ние не даваме посебно мислење за овие прашања.

1. Исправка на вредност на кредити и класификација на кредитната изложеност согласно методологијата на Народна банка

Клучно ревизорско прашање

Исправката на вредност на кредитното портфолио претставува клучна област во ревизијата поради значајноста на кредитите во вкупната актива на Банката и поради примената на значајни проценки од страна на менаџментот.

Банката ја класифицира кредитната изложеност согласно регулативата и методологијата на Народна банка на Република Северна Македонија, врз основа на критериуми како што се:

- навременост во сервисирањето на обврските (денови на доцнење),
- финансиската состојба на должникот,
- други фактори кои влијаат на способноста на должникот да ги сервисира обврските.

Кредитната изложеност се класифицира во категории на ризик, при што кредитите со доцнење над 90 дена се сметаат за нефункционални кредити.

Врз основа на извршената класификација, Банката пресметува исправка на вредност на кредитите.

Со оглед на значајноста на кредитното портфолио и примената на проценки при класификацијата на кредитната изложеност и пресметката на исправката на вредност, оваа област ја идентификувавме како клучно ревизорско прашање.

Како ревизијата го адресираше прашањето

Нашите ревизорски постапки вклучуваа, меѓу другото:

- разбирање и тестирање на контролите поврзани со процесот на класификација на кредитната изложеност;
- тестирање на примерок на кредити со цел да се потврди точноста на класификацијата во соодветна категорија на ризик;
- проверка на деновите на доцнење и усогласеноста со регулаторните критериуми на Народна банка;
- повторна пресметка на исправката на вредност за избран примерок на кредити.

2. Информациски системи и ИТ контроли релевантни за финансиското известување

Клучно ревизорско прашање

Финансиското известување на Банката во значителна мера се потпира на информациски системи кои обработуваат голем број на трансакции поврзани со кредитното портфолио и другите финансиски инструменти.

Поради комплексноста на ИТ системите и значајноста на автоматизираните контроли кои обезбедуваат точност и комплетност на финансиските податоци, информациските системи и поврзаните ИТ контроли беа идентификувани како клучно ревизорско прашање.

Како ревизијата го адресираше прашањето

Нашите ревизорски постапки вклучуваа, меѓу другото:

- тестирање на општите ИТ контроли поврзани со пристап до системите, управување со промени и оперативни ИТ процеси;
- тестирање на автоматизирани апликативни контроли кои се користат при обработка на трансакциите;
- анализа на контролите за пристап до критични системи и податоци;
- проверка на интегритетот и комплетноста на податоците кои се користат при подготовка на финансиските извештаи.

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од годишниот извештај за работата и годишната сметка изготвени од раководството во согласност со Законот за трговските друштва, но не ги вклучуваат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за финансиските извештаи не се однесува на останатите информации и ние не изразуваме каква било форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на финансиските извештаи, наша одговорност е да ги прочитае останатите информации и притоа да разгледаме дали останатите информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи или нашето знаење, прибавено во ревизијата или поинаку, произлегува дека е материјално погрешно. Ако, врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие останати информации, ние треба да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање.

Одговорности на раководството и оние кои се задолжени за управувањето за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Народна Банка на Република Северна Македонија и за таквата внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е потребна за да се овозможи подготовка на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Банката да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да ја ликвидира Банката или да го прекине работењето, или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надзор на процесот на финансиско известување на Банката.

Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка и да издадеме ревизорски извештај што го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не претставува гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со меѓународните стандарди за ревизија секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат како резултат на измама или грешка и се смета дека се материјални доколку, поединечно или во вкупен износ, разумно би се очекувало да влијаат на деловните одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Понатамошен опис на нашите одговорности за ревизијата на финансиските извештаи е вклучен во Додаток 1 од овој извештај на ревизорот. Овој опис претставува дел од нашиот извештај на ревизорот.


Извештај за други правни и регулативни барања

Како што е наведено во пасусот Други информации Раководството на Банката е одговорно за изготвување на годишен извештај за работењето на Банката за 2025 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на посебниот годишен извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Банката со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025, во согласност со меѓународните стандарди за ревизија, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Банката со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Банката со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025 година.

Скопје, 28.04.2026

Овластен ревизор
Јаглика Јорданова Андријеска



Друштво за ревизија РСМ МАКЕДОНИЈА
ДООЕЛ Скопје



RSM
Друштво за ревизија РСМ
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Биланс на успех

За периодот од 1 јануари 2025 до 31 декември 2025 година

Во илјади денари

	Белешка	2025	2024
Приходи од камата		436.064	486.566
Расходи за камата		(280.821)	(294.772)
Нето-приходи/(расходи) од камата	6	<u>155.243</u>	<u>191.794</u>
Приходи од провизии и надомести		80.975	110.993
Расходи за провизии и надомести		(28.969)	(55.165)
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	7	<u>52.006</u>	<u>55.828</u>
Нето-приходи од тргување	8	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	9	-	-
Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики	10	664	(298)
Останати приходи од дејноста	11	14.228	1.703
Удел во добивката на придружените друштва	24	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	12	(32.295)	28.754
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	13	-	-
Трошоци за вработените	14	(78.058)	(74.019)
Амортизација	15	(9.023)	(7.868)
Останати расходи од дејноста	16	(28.924)	(28,457)
Удел во загубата на придружените друштва	24	-	-
Добивка/(загуба) пред оданочување		<u>73.841</u>	<u>167.437</u>
Данок од добивка	17	(7.810)	(17.230)
Добивка/(загуба) за финансиската година од непрекинато работење		<u>66.031</u>	<u>150.207</u>
Добивка/(загуба) од група на средства и обврски кои се чуваат за продажба		-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година		<u>66.031</u>	<u>150.207</u>
Добивка/(загуба) за периодот, која припаѓа на*:			
акционерите на банката		-	-
малцинското учество		-	-
Заработка по акција	41		
основна заработка по акција (во денари)		103	234
разводнета заработка по акција (во денари)		103	234

* само за консолидираните финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 28.04.2026 година и потпишани од страна на Управниот одбор на Банката на 28.04.2026 година.

д-р Ефимија Димовска
 в.д Главен извршен директор

Фарук Исмаили
 Главен оперативен директор

Фаадис Реџеџи
 Директор на Сектор за финансии,
 сметководство, платен промет и ликвидност
 Овластен сметководител



ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
 за периодот од 1 јануари 2025 година до 31 декември 2025 година
 (во илјади денари)


	Белешка	2025	2024
Добивка/(загуба) за финансиската година		66.031	150.207
Останати добивки/(загуби) во периодот (пред оданочување)		-	-
Останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех (пред оданочување)		-	-
Ревалоризациска резерва за сопственички средства расположливи за продажба		-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на сопственичките средства расположливи за продажба		-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од сопственичките средства расположливи за продажба, рекласификувани во Останати резерви		-	-
Промени во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност		-	-
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех		-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех		-	-
Останати добивки/(загуби) во периодот коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех (пред оданочување)		-	-
Ревалоризациска резерва за должнички средства расположливи за продажба		-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на должничките средства расположливи за продажба		-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од должничките средства расположливи за продажба, рекласификувани во Билансот на успех		-	-
- дополнителна исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба		-	-
- ослободување на исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба		-	-
Ревалоризациска резерва за преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања		-	-
- ревалоризациска резерва признаена во текот на годината		10.159	-
- намалување на ревалоризациската резерва, рекласификувано во Билансот на успех		-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови		-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови		-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од инструментите за заштита од ризикот на паричните текови, рекласификувани во Билансот на успех		-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење		-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење		-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	24	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех		-	-
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех	17	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех		-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот		-	-
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година		76.190	150.207

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 28.04.2026 година и потпишани од страна на Управниот одбор на Банката на 28.04.2026 година.


 Д-р Ефимија Димовска
 в.д Главен извршен директор


 Фарук Исмаили
 Главен оперативен директор




 Фаадис Реџепи
 Директор на Сектор за финансии,
 сметководство, платен промет и ликвидност
 Овластен сметководител

Биланс на состојба

Во илјади денари

	Белешка	2025	2024
Актива			
Парични средства и парични еквиваленти	18	1.743.049	631.586
Средства за тргување	19	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	20	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-
Кредити на и побарувања од банки	22.1	28.310.374	17.313.008
Кредити на и побарувања од други комитенти	22.2	326.992	247.805
Вложувања во хартии од вредност	23	772.654	342.586
Вложувања во придружени друштва (сметководствено се евидентираат според “методот на главнина”)	24	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	30.1	7.801	-
Останати побарувања	25	16.832	11.041
Заложени средства	26	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	27	10.159	-
Нематеријални средства	28	6.978	6.481
Недвижности и опрема	29	104.582	95.428
Одложени даночни средства	30.2	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	31	-	-
Вкупна актива		31.299.421	18.647.935
Обврски			
Обврски за тргување	32	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	33	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-
Депозити на банки	34.1	-	-
Депозити на други комитенти	34.2	-	-
Издадени должнички хартии од вредност	35	-	-
Обврски по кредити	36	27.360.176	14.827.091
Субординирани обврски	37	-	-
Посебна резерва и резервирања	38	32.544	17.056
Обврски за данок на добивка (тековен)	30.1	-	7.662
Одложени даночни обврски	30.2	-	-
Останати обврски	39	48.638	14.252
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	31	-	-
Вкупно обврски		27.441.358	14.866.061

Биланс на состојба (продолжува)

Во илјади денари	Белешка	2025	2024
Капитал и резерви			
Запишан капитал	40	1.998.862	1.998.862
Премии од акции		-	-
Сопствени акции		-	-
Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти		-	-
Други сопственички инструменти		-	-
Ревалоризациски резерви		-	-
Останати резерви		10.159	-
Задржана добивка/(Акумулирани загуби)		1.783.011	1.632.805
		66.031	150.207
Вкупно капитал и резерви, кои припаѓаат на акционерите во Банката		3.858.063	3.781.874
Малцинско учество		-	-
Вкупно капитал и резерви		3.858.063	3.781.874
Вкупно обврски и капитал и резерви		31.299.421	18.647.935
Потенцијални обврски	42	1.545.367	913.239
Потенцијални средства	42	-	-


Финансиските извештаи се одобрени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 28.04.2026 година и потпишани од страна на Управниот одбор на Банката на 28.04.2026 година.



д-р Ефимија Димовска
 в.д Главен извршен директор



Фарук Исмаили
 Главен оперативен директор





Фаадис Реџеџи
 Директор на Сектор за финансии,
 сметководство, платен промет и ликвидност
 Овластен сметководител

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ
за периодот од 1 јануари 2025 година до 31 декември 2025 година (во илјади денари)

	Капитал				Ревалоризациски резерви					Останати резерви			Задржана добивка			Вкупно капитал и резерви, кои припаѓаат на акционерите на Банката	Вкупно капитал и резерви
	Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопствени инструменти	Ревалоризациски резерви за средства за продажба	Ревалоризациска резерва за средства за ненаплатени побарувања	Резерви за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитал-на компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите	(Акумулирани загуби)		
На 31 декември 2023 (претходна год.) / 1 јануари 2024 (тековна год.)	1.998.862	-	-	-	-	-	-	-	-	1.388.134	-	153.121	91.550	-	-	3.631.667	3.631.667
Корекции на почетната состојба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
На 1 јануари 2024 година (претходна год.) коригирано	1.998.862	-	-	-	-	-	-	-	-	1.388.134	-	153.121	91.550	-	-	3.631.667	3.631.667
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.207	-	-	150.207	150.207
Останати добивки/(загуби) во периодот																	
Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба <i>должнички инструменти</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- нереализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во БУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- дополнителна исправка на вредноста на должничките средства располож. за прод.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ослободување на исправка на вредноста на должничките средства располож. за прод. <i>сопственички инструменти</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- нереализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Останати рез.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот на парични текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ (продолжува)
 за периодот од 1 јануари 2025 година до 31 декември 2025 година (во илјади денари)**

	Капитал				Ревалоризациски резерви					Останати резерви			Задржана добивка			Вкупно капитал и резерви, кои припаѓаат на акционерите на Банката	Вкупно капитал и резерви	
	Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопственички инструменти	Ревалоризациски резерви за средства расположливи за продажба	Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања	Резерви за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложувањето во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Распололива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите	(Акумулирани загуби)			
Промена во објективната вредност на заштита од ризикот на нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Одложени даночни средства/(обврски) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Промена во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вкупно нерелизирани добивки/(загуби) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.207	-	-	-	150.207	150.207
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издадени акции во текот на периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за законска рез.	-	-	-	-	-	-	-	-	91.550	-	-	-	(91.550)	-	-	-	-	-
Издвојување за останати рез.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други промени во капиталот и резервите - останато	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	91.550	-	-	-	(91.550)	-	-	-	-	-
На 31 декември 2024	1,998,862	-	-	-	-	-	-	-	-	1.479.684	-	153.121	150.207	-	-	-	3.781.874	3.781.874

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ (продолжува)
 за периодот од 1 јануари 2025 година до 31 декември 2025 година (во илјади денари)**

	Капитал				Ревалоризациски резерви					Останати резерви		Задрж. добивка				Вкупно капитал и резерви, кои припаѓаат на акционерите на Банката		Вкупно капитал и резерви
	Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопствени инструменти	Ревалоризациски резерви за средства расположливи за продажба	Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања	Резерви за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите	(Акумулирани загуби)			
На 31 декември 2024 (претходна година)/ 1 јануари 2025 (тековна год.)	1,998,862	-	-	-	-	-	-	-	-	1.479.684	-	153.121	150.207	-	-	3.781.874	3.781.874	
Корекции на почетната состојба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
На 1 јануари 2025 година (тековна година) коригирано	1,998,862	-	-	-	-	-	-	-	-	1.479.684	-	153,121	150.207	-	-	3.781.874	3.781.874	
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.031	-	-	66.031	66.031	
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Останати добивки/(загуби) во периодот																		
Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>должнички инструменти</i>																		
- нереализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во БУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- дополнителна исправка на вредноста на должничките средства располож. за прод.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ослободување на исправка на вредноста на должничките средства располож. за прод.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>сопственички инструменти</i>																		
- нереализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Останати рез.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Промени во објектив. вред. на инструментите за заштита од ризикот на паричните текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Промени во објектив.вред. на заштита од ризикот на нетовложување во стр. работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ (продолжува)
за периодот од 1 јануари 2025 година до 31 декември 2025 година (во илјади денари)

	Капитал		Ревалоризациски резерви			Останати резерви		Задрж. Добивка			Вкупно капитал и резерви, кои припаѓаат на акционерите на Банката	Вкупн. капитал. резерви
	Запишан капитал	Премии од (сопствени акции ни акции)	Резерви за ризикот	Резерви за курсни разлики	Резерви од ревалоризациони резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останат и резерви	Распо-ложлива за делба на акционерите	Ограни-чена за распре-делба на акцио-нерите		
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/(обврски) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во кредитната способност на Банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во БУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно нерезализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	10.159	-	-	-	-	-	-	-	10.159
Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансакции со акционерите, признаени во капит. и рез.	-	-	-	10.159	-	-	-	-	-	-	-	10.159
Издадени акции во текот на периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за законска рез.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за останати рез.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други промени во капиталот и резервите- останато	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансакции со акционерите, признаени во капит. и рез.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2025	1.998.862	-	-	10.159	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиските извештаји се одобрени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 28.04.2026 година и потпишани од страна на Управниот одбор на Банката на 28.04.2026 година.	10.159	-	-	150.207	-	-	-	-	-	-	-	-
Д-р Ефимија Димовска	1.998.862	-	-	1.629.891	-	-	-	-	-	-	-	-
В.Д. Главен извршен директор	153.121	-	-	66.031	-	-	-	-	-	-	-	-
Фаадис Релепи	150.207	-	-	150.207	-	-	-	-	-	-	-	-
Директор на Сектор за финансиски, сметководство, платен промет и ликвидност	(150.207)	-	-	66.031	-	-	-	-	-	-	-	-
Овластен сметководител	3.858.063	-	-	3.858.063	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.858.063	-	-	3.858.063	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.858.063	-	-	3.858.063	-	-	-	-	-	-	-	-



Извештај за паричниот тек

За годината завршена на 31 декември

<i>Во илјади денари</i>	<i>Белешка</i>	2025	2024
Паричен тек од основната дејност			
Добивка/(Загуба)пред оданочувањето		73.841	167.437
<i>Корегирана за:</i>			
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех		-	-
Амортизација на:			
нематеријални средства	15, 28	1.950	1.357
недвижности и опрема	15, 29	7.073	6.511
Капитална добивка од:			
продажба на нематеријални средства		-	-
продажба на недвижности и опрема		-	-
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	11	-	-
Капитална загуба од:			
продажба на нематеријални средства		-	-
продажба на недвижности и опрема		-	-
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања		-	-
Приходи од камата	6	(436.064)	(486.566)
Расходи за камата	6	280.821	294.772
Нето-приходи од тргување		-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основ:			
дополнителна исправка на вредноста	12	30.389	39.917
ослободена исправка на вредноста	12	(12.678)	(47.835)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа:			
дополнителни загуби поради оштетување	13	-	-
ослободени загуби поради оштетување		-	-
Резервирања			
дополнителни резервирања	38	68.153	22.967
ослободени резервирања	38	(53.569)	(43.803)
Приходи од дивиденди		-	-
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва		-	-
Останати корекции		-	-
Наплатени камати		438.539	458.664
Платени камати		(287.560)	(263.612)
Добивка од дејноста пред промените во деловната актива		110.895	149.809
<i>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</i>			
Средства за тргување		-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик		-	-
Кредити на и побарувања од банки		(10.997.192)	(419.378)
Кредити на и побарувања од други комитенти		(89.004)	35.007
Заложени средства		-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања		(10.159)	-
Задолжителна резерва во странска валута		-	-
Задолжителен депозит кај НБРСМ според посебни прописи		-	-
Останати побарувања		2.938	(3.090)
Одложени даночни средства		-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување		-	-
<i>Зголемување/(намалување) на деловните обврски:</i>			
Обврски за тргување		-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик		-	-
Депозити на банки		-	-
Депозити на други комитенти		-	-
Останати обврски		34.386	(5.743)
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување		-	-
Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето		(10.948.136)	(243.395)
Платен/поврат на данок на добивка		(23.273)	(15.221)
Нето паричен тек од основната дејност		(10.971.409)	(258.616)

Извештај за паричниот тек (продолжува)

За годината завршена на 31 декември

Во илјади денари


	Белешка	2025	2024
Паричен тек од инвестициската дејност			
(Вложувања во хартии од вредност)		(769.276)	(341.865)
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност		341.865	340.373
(Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)		-	-
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва		-	-
(Набавка на нематеријални средства)		(2.447)	(6.253)
Приливи од продажбата на нематеријалните средства		-	-
(Набавка на недвижности и опрема)		(16.228)	(841)
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата		-	-
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)		-	-
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба		-	-
(Останати одливи од инвестициската дејност)		-	-
Останати приливи од инвестициската дејност		-	-
Нето паричен тек од инвестициската дејност		(446.086)	(8.586)
Паричен тек од финансирањето			
(Отплата на издадените должнички хартии од вредност)		-	-
Приливи од издадените должнички хартии од вредност		-	-
(Отплата на обврските по кредити)		(2.333.287)	(1,952.053)
Зголемување на обврските по кредити		14.875.601	1.981.431
(Отплата на издадените субординирани обврски)		-	-
Приливи од издадените субординирани обврски		-	-
Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот		-	-
(Откуп на сопствени акции)		-	-
Продадени сопствени акции		-	-
(Останати одливи од финансирањето)		-	-
Останати приливи од финансирањето		-	-
Нето паричен тек од финансирањето		12.542.314	29.378
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти		-	-
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти		(13.356)	(8.291)
Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти		1.111.463	(246.115)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари		631.586	877.701
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	18	1.743.049	631.586

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 28.04.2026 година и потпишани од страна на Управниот одбор на Банката на 28.04.2026 година.


 д-р Ефимија Димовска
 в.д Главен извршен директор


 Фарук Исмаили
 Главен оперативен директор




 Фаадис Реџеџи
 Директор на Сектор за финансии,
 сметководство, платен промет и ликвидност
 Овластен сметководител